



# РАКОМЕТНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА MAZEDONISCHER HANDBALL FÖDERATION MACEDONIAN HANDBALL FEDERATION

## КОНКУРС

### ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА И РЕКВИЗИТИ ЗА МИНИ РАКОМЕТ И РАКОМЕТ.

Согласно Одлуката на Извршниот одбор на Европската Ракометна Федерација (ЕХФ) од 21.03.2014 година за потпишување на Договор (СМАРТ – ПРОГРАМ) со Ракометна Федерација на Македонија и Европска Ракометна Федерација (ЕХФ), за развој на мини ракомет и ракомет на територија на Република Македонија.

Ракометната Федерација на Македонија објавува КОНКУРС за доделување на опрема односно материјални средства (реквизити) за мини ракомет и ракомет.

СМАРТ-ПРОГРАМ се одвива во три фази и во период на времетраење од три години.

#### **Прва фаза: октомври 2014 – август 2015, опремување на 24 основни училишта.**

- Рок на аплицирање седум работни дена од денот на објава **06.11.2014 г.**
- Право да аплицираат на овој конкурс имаат сите основни училишта на територијата на следниве градови: Прилеп, Куманово, Гевгелија, Битола, Струга, Кичево, Гостивар, Велес, Кавадарци и Скопје.
- Опрема која се доделува во периодот : 300 топки , 64 фиксни голови за мини ракомет, 1000 конуси (пречки), 380 маркери и медицинки од 0,800 грама.
- Обврски на училиштата кои ќе аплицираат:

-да обезбедат соодветен простор и стручен кадар (спортска сала и професор по физичко и здравствено образование) ;

- да достават програма за работа на школата за мини – ракомет;

- да водат евиденција и да доставуваат извештаи до РФМ за бројот и редовноста на ученици во школата;

- наставниците кои ќе работат во школата задолжително да земат учество на семинарот за обука кој ќе биде организиран од страна на РФМ и ЗРТМ под покровителство на Европската ракометна Федерација;

- да организираат мини лига на ниво на ракометната школа во мини ракомет;

- задолжително да земат учество на летниот камп за мини ракомет во организација на Ракометна Федерација на Македонија ;

### **Втора фаза : Септември 2015 – Август 2016, опремување на 24 средни училишта.**

- Рок на аплицирање седум работни дена од денот на објава **04.09.2015 г.**
- Право да аплицираат на овој конкурс имаат сите средни училишта на територијата на следниве градови: Прилеп, Куманово, Гевгелија, Битола, Струга, Кичево, Гостивар, Велес, Кавадарци и Скопје.
- Опрема која се доделува во периодот : 300 топки , 50 мрежи, 1000 конуси (пречки), 380 маркери и медицинки од 0,800 грама, 100 експандери за раце, 100 еластични ленти .
- Обврски на училиштата кои ќе аплицираат:

-да обезбедат соодветен простор и стручен кадар (спортска сала и професор по физичко и здравствено образование)

- да достават програма за работа;

- да водат евиденција и да доставуваат извештаи до РФМ за бројот и редовноста на ученици во школата;

- наставниците кои ќе работат во школата задолжително да земат учество на семинарот за обука кој ќе биде организиран од страна на РФМ и ЗРТМ под покровителство на Европската ракометна Федерација;

- да земаат учество во лигата на средни училишта на општински и регионално ниво;

- задолжително да земат учество на летниот камп за мини ракомет во организација на Ракометна Федерација на Македонија ;

**Трета фаза септември 2016 – август 2017, доделување на опрема на 50 ракометни академии и клубови за пионерска и кадетска категорија.**

- Рок на аплицирање седум работни дена од денот на објава **05.09.2016 г.**
- Право да аплицираат на овој конкурс имаат сите ракометни академии на територијата на следниве градови: Прилеп, Куманово, Гевгелија, Битола, Струга, Кичево, Гостивар, Велес, Кавадарци и Скопје.
- Опрема која се доделува во периодот : 300 топки , 100 мрежи, 1000 конуси (пречки), 380 маркери и медицинки од 0,800 грама, 100 експандери за раце, 100 еластични ленти .
- Обврски на академијата/клубот кои ќе аплицираат:

- да обезбедат соодветен простор и стручен кадар (спортска сала и тренер лиценциран од ЗРТМ)

- да достават програма за работа на школата ;

- да водат евиденција и да доставуваат извештаи до РФМ за бројот и редовноста на ученици во школата;

- Тренерите кои ќе работат во школата задолжително да земат учество на семинарот за обука кој ќе биде организиран од страна на РФМ и ЗРТМ под покровителство на Европската ракометна Федерација.

- да земат учество во системот на натпревари на Ракометната Федерација на Македонија.

- задолжително да земат учество на летниот камп за ракомет во организација на Ракометна Федерација на Македонија .

**Апликантите треба да ги достават следниве податоци во писмена форма :**

- Назив на правното лице и одговорно лице ;
- Број на ученици/ракометари-ки кои ќе бидат во процесот на програмата за работа ;
- Спортска сала каде ќе се одвиваат тренинзите ;
- Програма за работа за тековниот период кој аплицира ;
- Име и презиме на наставникот, професорот по физичко воспитување или тренерот кој ќе ги води тренинзите и ќе ја спроведува програмата и кратка биографија ;
- Име и презиме на одговорното лице кое ќе доставува извештаи на месечно ниво;
- Адреса за достава на документите е Бул.,„Кузман Јосифовски Питу“ бр.15, 1000 Скопје со назнака за конкурс за смарт.

Правните лица кои ќе потпишат договор за користење на опремата , по исполнување на обврските наведени во конкурсот и договорот, севкупната опрема за ракомет доделена од страна на Ракометна Федерација на Македонија ќе им се остави во трајно користење на апликантот по завршување на договорот.

**РАКОМЕТНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА КОНКУРС ЗА СМАРТ – ПРОГРАМ**